

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 38

Год. LXVI

Четврток, 18 март 2010

Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
659. Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон....	2	666. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа.....	5
660. Уредба за организирањето, планирањето и спроведувањето на обуките и вежбите кои се спроведуваат во системот за управување со кризи.....	3	667. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи	5
661. Одлука за престанок и за давање на користење недвижни ствари на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија	4	668. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи	6
662. Одлука за давање согласност на Финансиски план на Ј.П. за берзанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје за 2010 година.....	4	669. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за локална самоуправа.....	6
663. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на Ј.П. за берзанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје за 2010 година.....	4	670. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа.....	6
664. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Основен суд Битола.....	5		
665. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи.....	5		

	Стр.		Стр.
671. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука, на Министерството за правда.....	6	679. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на државните патишта во Република Македонија за 2010 година....	10
672. Одлука за воспоставување Единица за Меѓународна координација на органите за спроведување на Законот (ILECU).....	7	680. Решение за утврдување на висината на паричните средства за надомест на толкувачот.....	11
673. Одлука за престанок и за давање на времено користење недвижни ствари на општина Битола.....	7	681. Оглас за избор на судии и претседатели во Судскиот совет на Република Македонија.....	11
674. Одлука за основање на Водостопанство „Јужен Вардар“ - Гевгелија.....	8	682. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	12
675. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерство за одбрана.....	9	683. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	12
676. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили - припадници на Армијата на Соединетите Американски Држави на територијата на Република Македонија заради обука.....	9	684. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	12
677. Одлука за востановување на ознака на прописите на Европската унија во подзаконските прописи со кои се врши усогласување со правото на Европската унија.....	9	685. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	13
678. Програма за изменување на Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заразни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2010 година.....	10	686. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	13
		687. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	13
		688. Правилник за формата и содржината на образецот на службената легитимација, начинот на нејзиното издавање и одземање на вработените во Агенцијата за управување со одземен имот.....	13
		Огласен дел	1-48

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

659.

Врз основа на член 257 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05 и 4/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.03.2010 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Член 1

Во Уредбата за спроведување на Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/05, 73/06, 40/07, 62/07 и 42/09) во член 374 став 1, воведната реченица се менува и гласи: „Роковите за завршување на постапките на привремен увоз се:“

Член 2

Постапките на привремен увоз на средства за патен транспорт од член 374 став 1 точка в) алинеја 3 од Уредбата за спроведување на Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/05, 73/06, 40/07, 62/07 и 42/09), започнати до 5.02.2010 година, ќе завршат до 30.09.2010 година.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1582/1
9 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

660.

Врз основа на член 29 став 3, од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.03.2010 година, донесе

**У Р Е Д Б А
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕТО, ПЛАНИРАЊЕТО И СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОБУКИТЕ И ВЕЖБИТЕ КОИ СЕ СПРОВЕДУВААТ ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се уредува организирањето, планирањето и спроведувањето на обуките и вежбите кои се спроведуваат во системот за управување со кризи.

Член 2

„Обука“ во смисла на оваа уредба е стекнување на нови знаења од областа на управувањето со кризи за да се обезбеди потребното ниво на обученост и оспособеност на органите на државната управа и органите на државната власт (Собрание, претседател и Влада), јавните претпријатија, како и трговските друштва кои се од посебно значење за работата во кризна состојба и општините и градот Скопје, (во понатамошниот текст: субјекти кои го остваруваат системот за управување со кризи).

„Вежби“ во смисла на оваа уредба е практична проверка на обученоста, оспособеноста и ефикасноста во остварување, координација и благовремена реакција на учесниците во системот за управување со кризи заради превенција, рано предупредување и справување со кризни состојби.

II. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОБУКИ И ВЕЖБИ

Член 3

Од страна на Центарот за управување со кризи, (во понатамошниот текст: Центарот) во координација со субјекти кои го остваруваат системот за управување со кризи се организираат, планираат и спроведуваат обуки и вежби за лицата кои извршуваат задачи во Центарот и за другите учесници во системот за управување со кризи.

Центарот е носител на вкупната активност за организирање, планирање и спроведување на обуки и вежби.

Субјектите кои го остваруваат системот за управување со кризи учествуваат во обуките и вежбите.

Член 4

Обуките и вежбите се организираат во просториите на Центарот и во простории, објекти и институции надвор од Центарот и на отворен простор.

III. ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИ И ВЕЖБИ

Член 5

Обуките и вежбите се планираат и реализираат од страна на Центарот во соработка со субјектите кои го остваруваат системот за управување со кризи.

Обуките и вежбите можат да се планираат и реализираат и во соработка со меѓународни организации, институции и поединци.

Член 6

Од страна на Центарот до крајот на месец ноември во тековната година се донесува Годишна програма за обуки и вежби за субјектите кои го остваруваат системот за управување со кризи, а истата се реализира во наредната година.

Член 7

За секоја планирана обука и вежба поединечно од страна на Центарот се изработува план за реализација.

Времетраењето на обуките и вежбите се утврдува со годишната програма за обуки и вежби.

Плановите се составен дел на годишниот извештај за обуки и вежби.

Член 8

Обуки и вежби може да планираат и реализираат и субјектите кои го остваруваат системот за управување со кризи.

За реализација на активностите од став 1 на овој член, од страна на субјектите се поднесува планови кои се разгледуваат и одобруваат од страна на Центарот.

Член 9

Од страна на Центарот се води евиденција за лицата кои се учесници во обуките и вежбите и ги следи ефектите од стекнатите знаења и вештини.

Член 10

Лицата кои ќе бидат опфатени со обуки и вежби ќе бидат одредени од раководните лица на субјекти кои го остваруваат системот за управување со кризи.

Лицата кои учествуваат во обуки и вежби се вработените лица во субјекти кои го остваруваат системот за управување со кризи и се распоредени на работни места што вршат работни задачи поврзани со превенција и справување со кризи.

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 11

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1040/1
9 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

661.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/2010), член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија му престанува користењето на недвижни ствари – деловни простории во Скопје на ул. „Никола Вапцаров“ бр.6, локал бр.1 со површина од 104,29 м2, во Гостивар на ул. „Мара Угринова“ локал бр.2 со површина од 74,87 м2 и во Струмица на ул. „Жртви на фашизмот“ бр.18 со површина од 93,00 м2, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижните ствари определени во член 1 од оваа одлука се даваат на користење без надомест на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија.

Член 3

Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија и овластено лице од Кабинетот на Претседателот на Република Македонија, ќе извршат примопредавање на деловните простории од член 1 на оваа одлука во рок од 3 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Трошоците за одржување на деловните простории од член 1 од оваа одлука паѓаат на товар на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5188/1-09
2 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

662.

Врз основа на член 19 од Законот за берзи на земјоделско – прехранбени производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/92, 83/92 и 139/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА Ј.П. ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА СКОПЈЕ ЗА 2010 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансиски план на Ј.П. за берзанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје за 2010 година бр.02-697/6 од 24.12.2009 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 24.12.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6843/2-09
9 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

663.

Врз основа на член 11, точка 6 и 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА Ј.П. ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА СКОПЈЕ ЗА 2010 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма на Ј.П. АГРО-БЕРЗА Скопје за 2010 година бр.02-675/8 од 24.12.2009 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 24.12.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6843/3-09
9 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

664.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОСНОВЕН СУД БИТОЛА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука, на Основен суд Битола бр.03-46/2 од 12.01.2010 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-311/1
9 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

665.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука, на Министерство за внатрешни работи бр. 07-55/3 од 22.01.2010 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-523/1
9 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

666.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука, на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија бр. 07-125/1 од 22.01.2010 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-524/1
9 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

667.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука, на Министерството за внатрешни работи бр. 07-55/9 од 10.02.2010 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-644/1
9 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

668.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука, на Министерство за внатрешни работи бр. 07-55/7 од 27.01.2010 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-645/1
9 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

669.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за локална самоуправа, бр.07-143/2 од 28.01.2010 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-893/1
9 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

670.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имот на корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука, на Министерството за локална самоуправа бр.07-96/2 од 3.02.2010 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1010/1
9 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

671.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука, на Министерството за правда, бр.07-180/1 од 3.02.2010 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1011/1
9 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

672.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), а во врска со точка 2 од Меморандумот за разбирање меѓу Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, Сојузното Министерство за внатрешни работи на Република Австрија, Министерството за внатрешни работи на Република Романија, Министерството за внатрешни работи на Република Словенија, Министерството за внатрешни работи на Република Албанија, Министерството за безбедност на Република Босна и Херцеговина, Министерството за внатрешни работи на Република Хрватска, Министерството за внатрешни работи на Република Црна Гора и Министерството за внатрешни работи на Република Србија за воспоставување на единици за меѓународна координација на органите надлежни за спроведување на законот (ILECU's) потпишан на 9 септември 2009 година во Брдо, Република Словенија, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.03.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ЕДИНИЦА ЗА МЕЃУНАРОДНА КООРДИНАЦИЈА НА ОРГАНИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ (ILECU)

1. Со оваа одлука се воспоставува Единица за меѓународна координација на органите за спроведување на законот (ILECU) (во натамошниот текст: Единицата) во Министерството за внатрешни работи.

2. Единицата остварува координација на меѓународната соработка на следните органи за спроведување на законот:

- Министерство за внатрешни работи;
- Министерство за финансии-Царинска управа;
- Министерство за финансии-Управа за финансиска полиција и

- Јавно обвинителство на Република Македонија.

3. Единицата, покрај на органите за спроведување на законот од точка 2 од оваа одлука, остварува координација и на меѓународната соработка на Министерството за правда.

4. Единицата остварува координација на меѓународната соработка на органите од точките 2 и 3 од оваа одлука со странски државни органи, меѓународни институции и организации кои имаат надлежности во откривање и гонење на осомничени и сторители на казни дела.

5. Заради остварување на активностите утврдени во точката 4 од оваа одлука, органите од точките 2 и 3 од оваа одлука упатуваат офицери за врска со Единицата, односно воспоставуваат безбедносна линија за размена на информации и податоци со Единицата.

6. Во вршење на активностите од точката 4 од оваа одлука се применуваат и прописите од областа на заштитата на личните податоци и безбедноста на класифицираните информации.

7. Органите од точките 2 и 3 од оваа одлука ќе склучат меморандум за соработка за определување на начинот на остварување координација на меѓународната соработка.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 февруари 2011 година.

Бр. 51-1231/1
9 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

673.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.03.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник НУ “Центарот за култура” - Битола му престанува користењето на недвижната ствар – заграда со вкупна површина од 1.977 м2 под објект и 19.786 м2 двор, на ул. “Маршал Тито” бб Битола (Поранешен Дом на АРМ во Битола) евидентиран во Имотен лист број 10303, Катастарска парцела 16702/1 и 16702/2, за Катастарска општина Битола 3, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на времено користење од дваесет години, без надомест, на општина Битола.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу НУ „Центарот за култура” - Битола и општина Битола, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престануваат да важат:

- Одлуката за престанување и давање на користење на недвижен имот бр. 23-3505/1 од 4.10.2004 год. („Службен весник на Република Македонија” бр.76/04 и 6/05) и

- Одлуката за давање во закуп на недвижни ствари со непосредна спогодба бр. 19-1431/1 од 29.03.2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1324/1
9 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

674.

Врз основа на член 93 од Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/03, 95/05 и 103/08) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВО „ЈУЖЕН ВАРДАР“ - ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука се основа Водостопанство „Јужен Вардар“- Гевгелија.

Водостопанството „Јужен Вардар“ ќе работи под фирма: Водостопанство „Јужен Вардар“ - Гевгелија.

Скратен назив на фирмата е: ВС „Јужен Вардар“- Гевгелија.

Седиштето на Водостопанството „Јужен Вардар“ ќе биде во Гевгелија, ул. „7-ми Ноември“ бр. 14.

Член 2

Водостопанство „Јужен Вардар“ – Гевгелија се основа како јавно правно лице, кое врши економично стопанисување, користење, функционирање, одржување и контрола на системите на подрачјето на дејствување, заради снабдување со вода за наводнување на земјоделско земјиште, снабдување со вода за технолошки потреби, одводнување на земјиште, одржување на водостопанските објекти и постројки за заштита од поплави, регулација на реки и заштита на земјиштето од ерозија.

Член 3

Подрачјето на дејствување на Водостопанство „Јужен Вардар“ - Гевгелија е географското подрачје кое опфаќа површини и корисници од општините Гевгелија, Богданци и Валандово.

Водостопанство „Јужен Вардар“ ќе ги стопанисува, користи и одржува системите опфатени на подрачјето на дејствување: (1) брана со акумулација „Паљурци“; (2) малите акумулации „Селемлијска брана“, „Топлик Дос“, „Топлик“, „Плоштевац“, „Богородица“; (3) системи за наводнување ХМС Конско I и II, ХМС Валандово и (4) заштитни водостопански објекти.

Член 4

Одборот на корисници на вода (во натамошниот текст: Одбор) на Водостопанство „Јужен Вардар“- Гевгелија, се состои од 7 членови, чија застапеност е според категоријата на корисник на вода и тоа:

- 7 места за водните заедници од подрачјето на дејствување на водостопанството.

Член 5

Местата во Одборот наменети за претставниците на водните заедници се распределуваат во зависност од територијата на општината опфатена со подрачјето на дејствување на Водостопанство „Јужен Вардар“, и тоа:

- 2 места за претставници од регионот на општината Гевгелија;

- 2 места за претставници од регионот на општината Богданци и

- 3 места за претставници од регионот на општината Валандово.

Член 6

За членови на првиот Одбор на Водостопанство „Јужен Вардар“ - Гевгелија се именуваат:

1. Петар Дучев од Стојаково – претседавач,

2. Анита Попова од Богданци,

3. Тихомир Тенекеџиев од Валандово,

4. Крсте Л. Цонов од с. Пирава,

5. Кирил Филов од с. Јосифово,

6. Дејан Маркудов од Гевгелија,

7. Васил Илков од Негорци.

За претседавач на Одборот на корисници на вода на Водостопанство „Јужен Вардар“ - Гевгелија се именува Петар Дучев од Стојаково.

Член 7

Именувањето на членовите на првиот Одбор на Водостопанство „Јужен Вардар“ - Гевгелија се врши за период од 2 (две) години.

Датумот на распишување на првите редовни избори за членови на Одборот на корисници на вода на Водостопанство „Јужен Вардар“ - Гевгелија е 15.03.2012 година.

Член 8

Основни средства на Водостопанство „Јужен Вардар“- Гевгелија, потребни за вршење на дејноста опфатена во член 3 од оваа одлука, се објектите, инфраструктурата, опремата, и други средства излачени од ликвидационата маса на Јавното Претпријатие „Гевгелиско-Валандовско Поле“- Гевгелија во ликвидација.

Член 9

Водостопанство „Јужен Вардар“- Гевгелија својата организација и работа ја уредува со Статут.

Со оваа одлука се одобрува Статутот на Водостопанство „Јужен Вардар“- Гевгелија.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за основање на Водостопанство „Јужен Вардар“ Богданци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/06).

Член 11

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1413/1
9 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

675.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижна ствар земјиште кое претставува: дел од КПбр.1814/1 КО Карпош во површина од 18729м2 и дел од КПбр.1814/2 КО Карпош во површина од 912м2, евидентирано во Имотни листови 47480 и 42668 КО Карпош, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1414/1
9 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

676.

Врз основа на член 19 став 1 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија" бр.42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.03. 2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-
СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ - ПРИПАДНИЦИ НА АР-
МИЈАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ
ДРЖАВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ ОБУКА

1. Се одобрува влегување и престојување на 43 (четириесет и три) вооружени припадници на активниот состав на Армијата на Соединетите Американски Држави на територијата на Република Македонија, заради изведување на заедничка обука со припадници на Армијата на Република Македонија, која ќе се одржи во АП Пепелиште, во период од 15 до 21 март 2010 година.

2. Финансиските трошоци за реализација на обуката, во кои влегуваат транспортот, сместувањето, исхраната и логистичката поддршка на учесниците во вежбовната активност, дел ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Македонија, а дел ги обезбедува Армијата на Соединетите Американски Држави.

3. Подготовките и организацијата на единиците на армиите учеснички во обуката, ќе ги изврши Армијата на Соединетите Американски Држави и Министерството за одбрана на Република Македонија односно Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

4. По завршувањето на обуката, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1637/1
9 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

677.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), а во врска со член 68 од Законот за ратификација на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји – членки („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВОСТАНОВУВАЊЕ НА ОЗНАКА НА ПРОПИ-
СИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО ПОДЗАКОН-
СКИТЕ ПРОПИСИ СО КОИ СЕ ВРШИ УСОГЛА-
СУВАЊЕ СО ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се востановува ознака на прописите на Европската унија во подзаконските прописи со кои се врши усогласување со правото на Европската унија, заради исполнување на обврските на Република Македонија кои произлегуваат од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки, како и се утврдува начинот на нејзината употреба.

Член 2

Подзаконските прописи со кои се врши усогласување со прописите на Европската унија, се означуваат со (*) како фуснота која се става на крајот на насловот, а во текстот на фуснотата се наведува појаснување кое содржи назив и CELEX бројот на прописот односно прописите на Европската унија со кои подзаконскиот пропис (акт) се усогласува и тоа: „Со овој подзаконски пропис (акт) се врши усогласување со прописот/прописите на Европската унија (наслов), број (CELEX бројот)“.

Член 3

По исклучок од член 2 од оваа одлука, во подзаконските прописи (акти) кои се предмет на усогласување со правото на Европската унија согласно поглавјето 12 „Безбедност на храна, ветеринарна и фотосанитарна политика“ од Националната програма за усвојување на правото на Европската унија, фуснотата освен на крајот на насловот, согласно член од оваа одлука може да се примени и на ниво на член.

Означувањето од ставот 1 на овој член се врши на тој начин што по завршната одредба се става црта под која редоследно се додаваат ознаките „*1, *2 итн“, а во текстот на фуснотата се наведува членот од прописот на Европската унија, односно називот на прописот на Европската унија и CELEX бројот на прописот на Европската унија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1764/1
15 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

678.

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08 и 67/09) и член 63 точка 7 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09 и 67/09) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И ДООЕНЧИЊАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА

Во Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заразни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/10) во став 1, зборовите: „и на лицата постари од 65 години се бришат“.

- Во ставот 3, точката 2 се брише.

Во делот „Потребни средства за реализација на Програмата и точката I „За здравствена заштита на родилките и доенчињата до 1-на годишна возраст, потребни се средства за: „Во табелата во точката 1 Интрапартална заштита на родилки, во подточките: а) неоперативно породување и б) оперативно породување - царски рез, износот „6.400.000,00“ се заменува со износот: „3.000.000,00“.

Во точката 2. Куративни лекарски прегледи на доенчиња до 1 година, износот „1.000.000,00“ и се заменува со износот: „500.000,00“.

Во точката 3. Лекарски ортопедски преглед со ЕХО на доенчиња до 1 година, износот „1.000.000,00“ се заменува со износот: „500.000,00“.

Во точката 4. Лекување на доенчиња до 1 година во болнички услови, износот „3.000.000,00“ се заменува со износот: „1.000.000,00“.

Во редот вкупно: износот „11.400.000,00“ се заменува со износот: „5.000.000,00“.

Точката II. „За здравствена заштита на лица постари од 65 годишна возраст, потребни се средства за “ и табелата се бришат.

Во точката III „За лекување во врска со наведените заболувања од точка 3 на оваа програма, потребни се средства за: „во табелата точката 1 - Општ лекарски преглед и износот „500.000,00“ се брише.

Точката 2 станува точка 1.

Во точката 3 која станува точка 2 износот „2.500.000,00“ се заменува со износот: „400.000,00“.

Во редот Вкупно износот „4.000.000,00“ се заменува со износот: „1.400.000,00“.

Во точката IV, износот: „20.000.000,00“ се заменува со износот: „6.400.000,00“ и по зборот: „доенчињата“ се става точка , а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1400/1
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

679.

Врз основа на член 14 став 5 од Законот за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.03. 2010 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА

I. Во Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на државните патишта во Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 06/10), во делот III РАСХОДИ III.2. Потпрограма 2А ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТА, во точка 3. Инвестиции со сопствени средства, во потточка 3.1. K1-P-104 Коломот –мост с. Близанско, износот “280.000.000” се заменува со износот “250.000.000”.

Во потточка 3.6. Клучки за поврзување со ТИРЗ (Скопје 2, Тетово и др.), износот “80.000.000” се заменува со износот “10.000.000”.

Во потточка 3.7. М-5 Обиколница Охрид (ул. Железничка), износот “70.000.000” се заменува со износот “160.000.000”.

Во потточка 3.9. Кичево (Извор)- Дебар износот “50.000.000” се заменува со износот “10.000.000”.

Во потточка 3.11. Св. Николе-Пробиштип износот “20.000.000” се заменува со износот “10.000.000”.

По потточка 3.17. се додава нова потточка “3.18. Санација на свлечиште на делницата Битола-Ресен” со износ “60.000.000”.

II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-1534/1 9 март 2010 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

680.

Врз основа на член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Сл. весник на РМ“ бр. 58/2000 и 44/2002), а во врска со член 17 став 1 од Законот за употреба на знаковниот јазик („Сл. весник на РМ“ бр. 105/2009), Министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТ НА ТОЛКУВАЧОТ

1. Висината на паричните средства за надомест на толкувач, кој е ангажиран согласно чл. 4 и 7 од Законот за употреба на знаковен јазик („Сл. весник на РМ“ бр. 105/2009) изнесува:

- за еден час толкување на знаковниот јазик ќе се надоместат парични средства во висина од 20 евра во денарска против вредност, во бруто износ во кој е вклучен и пресметаниот персоналниот данок;

- за секој натамошен час толкување ќе изнесува по 10 евра во денарска против вредност, во бруто износ во кој е вклучен и пресметаниот персонален данок;

- патните трошоци за толкувачот кој ќе биде повикан надвор од местото на живеење паѓаат на терет на органот, институцијата односно установата која бара толкувач.

2. Меѓуопштинскиот центар за социјална работа ги обезбедува средствата за ангажиран толкувач од член 4 став 2 од наведениот Закон во висина како што е определено во точка 1 алинеја 1, 2 и 3 од ова решение.

3. Паричните средства за организирано изучување на знаковен јазик согласно член 8 и 9 од наведениот Закон, ги обезбедува Министерството за образование и наука врз основа на склучен договор со институтот за Дефектологија, како и за основното и средното училиште каде е организирано изучување на знаковен јазик, преку воведување на наставен предмет.

4. Паричните средства за организирано изучување на знаковен јазик согласно член 10 од наведениот Закон, ги обезбедува Министерството за труд и социјална политика за организирано изучување на Знаковниот јазик за граѓаните преку разни едукативни форми врз основа на склучен договор со Националниот сојуз на глуви и наглуви на Македонија.

5. Министерството за труд и социјална политика склучува договор со Националниот сојуз на глуви и наглуви на Македонија, за надомест на средства за членовите на Комисијата од член 18, од наведениот Законот.

6. Со стапувањето на сила на ова решение, престанува да важи решението број 10-14223/1 од 26.10.2009 година.

Оваа решение влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Образложение

Министерот за труд и социјална политика, особено чл. 17 став 1 од Законот за употреба на знаковниот јазик („Сл. весник на РМ“ бр. 105/2009) ја утврдува висината на паричните средства за надомест на толкувачот на предлог на НСГНМ, врз основа на реални трошоци и истото се објавува во „Сл. весник на РМ“.

При определувањето на реалните трошоци земена е висината на надоместокот на преведувачите на странски јазици и обратно од странски на македонски или јазиците на другите припадници на заедниците, при што е намалена висината од нивниот надомест, што смета дека објективно е определена висината на паричниот надомест.

Бр. 10-1295/1
10 февруари 2010 година
Скопје

Министер,
Цељал Бајрами, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

681.

Врз основа на член 39 и член 45 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, објавува

О Г Л А С

- за избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд Штип;

- за избор на 1 (еден) судија на Основен суд Дебар;
- за избор на 1 (еден) судија на Основен суд Охрид;
- за избор на претседател на Основен суд Велес и
- за избор на претседател на Основен суд Винаца.

Кандидатите за избор на судии треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/06) и член 6 и 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 35/08).

Кандидатите за избор на претседатели треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите и член 47 став 1 и 3 од Законот за судовите (да приложат програма за работа во текот на мандатот).

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар (лекарското уверение да не е постаро од една година од денот на издавање и уверение дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на вршење на професија, дејност или должност, да не е постаро од шест месеци од денот на издавањето) да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул. „Вељко Влаховиќ“ бб, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 07-489/1
17 март 2010 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 682.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Булачани - Општина Гази Баба.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Булачани, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на РМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-4068/1
16 март 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

683.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Бојане - Општина Сарај.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Бојане, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на РМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-4069/1
16 март 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

684.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Батинци - Општина Студеничани.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Батинци, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на РМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-4070/1
16 март 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

685.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-
ВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Арачиново - Општина Арачиново.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Арачиново, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-4071/1
16 март 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

686.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-
ВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Долно Лисиче - Општина Аеродром.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Долно Лисиче, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-4072/1
16 март 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

687.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Романовце - Општина Куманово.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за дел од КО Романовце, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-4073/1
16 март 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН
ИМОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

688.

Врз основа на член 9 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), како и во согласност со целите и задачите утврдени со Статутот на Агенцијата за управување со одземен имот на Република Македонија, Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот на Република Македонија на ден 2.12.2009 година го донесе, следниот

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА,НАЧИНОТ
НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА
ВРАБОТЕНИТЕ ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУ-
ВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ**

Член 1

Со овој Правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на легитимацијата,начинот за издавање на службените легитимации на вработените во Агенцијата за управување со одземен имот и начинот на одземање (во натамошниот текст:службени легитимации).

Член 2

Службената легитимација на вработените во Агенцијата е изработена од 135 грамска хартија кундздрук, во бела боја, пластифицирана со 175 микронска фолија со димензија 6 x 9,5 см која е сместена во дводелна кожна обвивка со црна боја, големина 7x31 cm. (прилог бр.1 и 2).

Член 3

На предната страна на кожната обвивка со буква во златна боја се испечатени грбот на Република Македонија, и под него е напишано името “Република Македонија”, “Влада на Република Македонија”, “Агенција за управување со одземен имот”.

Во внатрешната страна на легитимацијата од левата страна во пластифицираната фолија се наоѓа образецот на легитимацијата.

На предната страна образецот содржи: на горната страна е логото на Агенцијата за управување со одземен имот.

На истата страна, во средината има место за фотографија со димензии 2,5x3 cm., а под неа се впишуваат податоци за: името и презимето на вработениот, печат и потпис на лицето овластено за издавање на службената легитимација односно Директорот на Агенцијата. Во долниот дел со бела подлога со црна боја е отпечатен серискиот број.

Задната страна на образецот го содржи логото на “Агенцијата за управување со одземен имот” “Влада на Република Македонија” под кој се впишуваат податоци за: датумот и местото на раѓање на вработениот во Агенцијата, неговото живеалиште, датум на издавање на службената легитимација, регистарски број и крвна група.

Во внатрешната страна на легитимацијата од десната страна од кожната обвивка се наоѓа метална значка, врз која стои кожен капак на чија предна страна се испечатени со златна боја логото на Агенцијата за управување со одземен имот и називот “Агенција за управување со одземен имот”.

Логото на Агенцијата има округла форма и ги содржи следните елементи:

- Дабови лисја – симбол за трајноста и вечноста, бидејќи дабот го има единствено во планинските простори на Република Македонија.

- Шилци – се знак на цврстината и острината на Агенцијата во борбата со криминалните дејанија

- Штит со меч – го симболизира државното обележје на РМ со осум кракото сонце поставено на штит.

- Вага – ја симболизира правдата.

Во горниот дел со печатни букви во вид на полуокруг е напишан називот на агенцијата – “Агенција за управување со одземен имот”.

Во долниот дел од логото на горниот надвез на црвената основа со црни букви го пишува името “Република Македонија”, а под него на сива основа со црни букви го пишува името “Влада на Република Македонија”.

Бојата е во основа светло сина, дабовите лисја се со светло кафена боја, шилците се со потемно кафена боја, штитот со мечот и вагата се со сива боја.

Член 4

Службените легитимации се издаваат за време додека работникот согласно Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка има статус на вработен.

Вработениот на кој ќе му престане работниот однос во Агенцијата за управување со одземен имот ја враќа службената легитимација.

Член 5

Вработениот кој ќе ја изгуби службената легитимација или на друг начин ќе остане без неа веднаш го известува Секторот за економско, материјално-финансиски и административни работи на Агенцијата за управување со одземен имот заради бришење на службената легитимација од евиденција.

Член 6

Службената легитимација се заменува со нова, кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива, како и кога вработениот односно имателот на службената легитимација ќе го промени личното име, а старата службена легитимација се брише од евиденција.

Член 7

На носителот на службената легитимација на кој ќе му престане работниот однос или ќе биде распореден на друго работно место, му се одзема легитимацијата во рок од 24 часа. Легитимацијата која се одзема се предава во Секторот за економско, материјално-финансиски и административни работи на Агенцијата за управување со одземен имот.

Службените легитимации што се враќаат или заменуваат се ништат.

Член 8

Директорот на Агенцијата за управување со одземен имот или од него овластено лице, ја издава службената легитимација.

За издадените, вратените и заменетите службени легитимации на вработените во Агенцијата за управување со одземен имот се води евиденција.

Евиденцијата на издадените службени легитимации содржи: реден број, име и презиме на работникот за кој е издадена легитимацијата, датум на издавање, сериски број на службената легитимација, назив на организационата единица на Агенцијата за управување со одземен имот, каде што вработениот е распореден и рубрика за забелешки.

Редниот број на евиденцијата под кој е извршен упис на податоците се впишува во службената легитимација како регистарски број.

Во рубриката за забелешки се запишуваат измените на податоците.

Член 9

Службената легитимација се издава според Образец бр.1 кој е составен дел од овој правилник.

2. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Претседател,
Владимир Спиркоски, с.р.

Образец бр.1



СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

М.П. _____

_____ ПОТПИС

002



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Датум на раѓање: _____

Место: _____

Живеалиште: _____

Издадена: _____

Рег. број: _____

Крвна група: _____



АГЕНЦИЈА ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО
ОДЗЕМЕН ИМОТ



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ОДЗЕМЕН ИМОТ



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010038